

Посебни поволности за членовите на ВЕРНА програмата за лојалност во текот на ВЕРНА промоцијата на квалитетните Blaupunkt производи

- Со Вашите веќе стекнати ВЕРНА поени добивате можност да ги купите овие производи со неверојатен попуст до 75%.
- Со секои 20 ВЕРНА поени стекнувате можност за купување на еден од промотивните производи по повластена цена.
- Количествата на промотивните производи се ограничени. Во случај кога во текот на промоцијата ќе се исцрпат количините на било кој производ, организаторот го задржува правото да ја продолжи промоцијата со преостанатите производи. Повеќе детали за условите на промоцијата ќе најдете на веб-страниците www.makpetrol.com.mk и www.verna.mk, како и на бензинските станици на МАКПЕТРОЛ.
- МАКПЕТРОЛ го задржува правото да ја прекине промоцијата доколку дојде до исцрпување на количините, со тоа што истото претходно ќе го објави на наведените веб-страници и на бензинските станици на

Промоцијата трае од 02.11.2020 до 31.01.2021.



КОМПЛЕТ ИМБУС КЛУЧЕВИ

Овој преклоплив сет со имбус клучеви во 8 различни големини доаѓа во компактна кутија, исклучително лесна за употреба. Погоден за употреба во секоја пригода.

Преклопни имбус клучеви во 8 големини
Дијаметар: 1,5 - 8 мм



со 20 ВЕРНА поени -60%:
199⁰⁰ ден.

ЦЕНА БЕЗ ПОПУСТ: 499,50 ден.

ЏЕБЕН МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН АЛАТ СО 5 ДЕЛА

Направен од исклучително траен нерѓосувачки челик. Лесен и флексибилен со разновидна употреба благодарение на вклучените алатки. **5 променливи делови**
Шестоаголна глава за навртки и завртки
Штрафцигер со шестоаголник - 3 парчиња.
Рамен и Филипс одвртувачи - 2 парчиња.
Отворач



со 20 ВЕРНА поени -75%:
249⁰⁰ ден.

ЦЕНА БЕЗ ПОПУСТ: 999,50 ден.

АЛАТКА КАРАБИНИЕР

Лесен и силен, направен од нерѓосувачки челик со црна надворешност и анодизирана рачка од алуминиум.

Нож
Алатка за кршење стакло
Отворач
Рамен штрафцигер
Штрафцигер Филипс



со 20 ВЕРНА поени -50%:
599⁰⁰ ден.

ЦЕНА БЕЗ ПОПУСТ: 1199,50 ден.

МУЛТИ АЛАТКА СО ФРАНЦУСКИ КЛУЧ И ЛЕД СВЕТИЛКА

Поседува 8 алатки и 15 различни додатоци во рамките на едно многу компактно и цврсто тело. Овој универзален и лесен производ е совршен за Вашата кутија со алати, дома или во вашиот автомобил.

LED индикатор
Француски Клуч
Нож
Отворач
Отворач за конзерви
Комплет клучеви со 5 големини
Нож со заби
Рамен штрафцигер
Група битови
Држач за битови



со 20 ВЕРНА поени -60%:
1199⁰⁰ ден.

ЦЕНА БЕЗ ПОПУСТ: 2999,50 ден.

Попуст до
75%



BLAUPUNKT
УЖИВАЈТЕ!

Промоцијата трае од
02.11.2020 - 31.01.2021.

БЕЗЖИЧЕН ШТРАФЦИГЕР 3,6 V (ЈОН ЛИТИУМСКА БАТЕРИЈА) + 6 БИТОВИ

Неопходна алатка за секој домашен мајстор! Лесен за употреба и компактен, идеален и за напредните и за корисници почетници. На дното на рачката има и LED индикатор за работа при слаба осветленост. Трансформирањето на рачката ја прави алатката исклучително универзална: Може да се ротира така да инструментот може да биде во форма на L или I.

Напон 3,6 V
Литиум-јонска батерија
Вртежен момент 4,5 Nm
15 + 1 поставки за отпорност на вртежен момент
Трансформабилна рачка
Алатката претворете ја во форма на I или L
LED индикатор
Вграден на дното на рачката
Време на полнење: 3 - 5 часа



со 20 ВЕРНА поени -50%:

1499⁰⁰ ден.

ЦЕНА БЕЗ ПОПУСТ: 2999,50 ден.

БОРМАШИНА НА БАТЕРИИ 10,8 V (ЈОН ЛИТИУМСКА БАТЕРИЈА)

Идеална алатка за дупчење и навртување, благодарение на поставките за 17 + 1 позиции на вртежен момент и 2 брзини. Овозможува идеална употреба на соодветен вртежен момент и брзина на ротација за совршено дупчење на сите видови материјали.

Напон 10,8 V
Литиум-јонска батерија
Вртежен момент 25 Nm
Поставки за отпорност на вртежен момент 17 + 1
2 степен за брзина
0 - 350 вртежи во минута /
0 - 1300 вртежи во минута
Футер без клуч
до 10 мм



со 20 ВЕРНА поени -50%:

2499⁰⁰ ден.

ЦЕНА БЕЗ ПОПУСТ: 4999,50 ден.

УДАРНА БОРМАШИНА 710 W

Оваа електрична алатка може да се користи за дупчење дрво, метал или пластика, како и за ударно дупчење во камен, бетон или челик.

Користете ја за длабоки дупки и за навојни врски, за дупчење во различни материјали

Мокност 710 W

Функции

Ударна бормашина или бормашина

Прекинувач

со повеќе поставки за брзина

Футер без клуч

до 13 мм



со 20 ВЕРНА поени -50%:

1999⁰⁰ ден.

ЦЕНА БЕЗ ПОПУСТ: 3999,50 ден.

СЕТ АЛАТИ (35 БИТОВИ + 9 НАСАДНИ КЛУЧЕВИ)

Нуди широк спектар на употреба. Едноставна алатка за различна употреба. Интелигентен и воедно едноставен механизам со 3 позиции. Облога за отпорност од корозија. Во ергономската рачка со простор за складирање се крие држач за магнетски бит за складирање на 35 продолжетоци и 9 насадни клучеви со адаптер.

Штрафцигер со рачка

со механизам за крчкање со 3 позиции

Ергономска рачка

со оддел за складирање

Држач за магнетни делови

35 продолжетоци и 9 насадни клучеви со адаптер.



со 20 ВЕРНА поени -70%:

749⁰⁰ ден.

ЦЕНА БЕЗ ПОПУСТ: 2499,50 ден.

КОМПЛЕТ ГЕДОРА (СЕТ СО 20 НАСАДНИ БИТОВИ + 8 КЛУЧЕВИ)

Идеален сет со алатки кој вклучува 28 бита за сите мали поправки и активности со кои се соочувате секој ден. Тој е мал, но доволно силен и прецизен за да ви помогне лесно во сите задачи.

Краток штрафцигер за одвртување

Компактен дизајн

Држач за магнетни битови

20 насадни битови + 8 насадни клучеви

Клучеви: 4 - 11 мм



со 20 ВЕРНА поени -65%:

499⁰⁰ ден.

ЦЕНА БЕЗ ПОПУСТ: 1449,50 ден.

КОМПЛЕТ ПРОДОЛЖЕТОЦИ ЗА ОДВРТУВАЧ - 33 ДЕЛА (32 ПРОДОЛЖЕТОЦИ + 1 МАГНЕТЕН ДРЖАЧ)

Овој сет Ви обезбедува сè што Ви треба за каква било работа што треба да ја направите.

32 дела + магнетски држач

Клучеви: 3 - 7 мм



со 20 ВЕРНА поени -60%:

399⁰⁰ ден.

ЦЕНА БЕЗ ПОПУСТ: 999,50 ден.

КОМПЛЕТ БУРГИИ - 15 ДЕЛА

Комплетот вклучува 15 универзални елементи. Бургиите се обложени со титаниум нитрит, издржливи до шест пати повеќе од стандардните челични бургии. Рабовите за сечење остануваат остри долго време, а облогата го намалува триењето.

HSS со титаниумско обложување

4241 спирални бургии - 15 парчиња

Дијаметар: 1,5 - 10 мм

Обложување на титаниум нитрит

Намалено триење и зголемена издржливост и острина



со 20 ВЕРНА поени -60%:

499⁰⁰ ден.

ЦЕНА БЕЗ ПОПУСТ: 1249,50 ден.

СЕТ ОДВРТУВАЧИ + LED СВЕТИЛКА (8 ПРОДОЛЖЕТОЦИ ЗА ОДВРТУВАЧ)

Комплетот вклучува 8 најчесто користени продолжетоци. Мал и практичен, може да се закачи на ремен од панталоните. Исто така има и LED светилка за работа при слабо светло.

Бит кутија со LED светло

Битови за штрафцигер 25 мм, 8 парчиња. Со слотови: 5 мм, 6 мм



со 20 ВЕРНА поени -60%:

199⁰⁰ ден.

ЦЕНА БЕЗ ПОПУСТ: 499,50 ден.